

20171883643

АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ

Врз основа на член 58 став (8) и (10), член 59 став (3), (6) и (10) и член 61 став (5) од Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 29/2002, 85/2003, 40/2004, 113/2005, 29/2007, 88/2008, 48/2009, 50/2010, 171/2010, 36/2011, 98/2012, 13/2013, 164/2013, 44/2014, 192/2015 и 30/2016), Советот на експерти на Агенцијата за супервизија на капитално финансираното пензиско осигурување, на седницата одржана на 13.12.2017 година, донесе

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ЧЛЕНСТВО ВО ЗАДОЛЖИТЕЛЕН ПЕНЗИСКИ ФОНД

Член 1

Во Правилникот за членство во задолжителен пензиски фонд (Службен весник на Република Македонија бр. бр.55/2013, 89/2014, 110/2016 и 185/2016) по членот 21 се додава нов член 21-а кој гласи:

„Член 21-а

Друштвото доставува писмено известување до членот и пензионираниот член со образложение за поништување на неговата регистрација во регистарот на членови и регистарот на пензионирани членови согласно закон, по добивање на известување од Агенцијата за извршеното поништување.

Член 2

Членот 24 се менува и гласи:

„(1) Друштвото може да коригира личен податок на член во оригинален договор за членство по барање од членот. Заради лична идентификација на подносителот на барањето, лице овластено од надлежен орган на друштвото или агент врши непосреден увид во лична карта/документ за лична идентификација на членот и со потпис ја верифицира проверката.

(2) Датумот на склучување на оригиналниот договор за членство се коригира единствено доколку е нечитко напишан, врз основа на изјава од членот и агентот кои го потпишале договорот.

(3) Друштвото може да ажурира или да коригира личен податок на член во Регистарот на членови со барање на Образец бр.4 на овој правилник. Заради лична идентификација на подносителот на барањето од Образец бр.4 на овој правилник, друштвото врши:

а) непосреден увид во лична карта/документ за лична идентификација на членот преку лице овластено од надлежен орган на друштвото или агент или

б) телефонски контакт со членот, при што обезбедува снимка од разговорот.

(4) Друштвото може да ажурира или да коригира податок за адреса на живеење и/или адреса за кореспонденција на член, во Регистарот на членови, доколку членот по телефонски пат се јави во друштвото. Друштвото го идентификува членот при што обезбедува снимка од разговорот.

(5) Друштвото донесува и применува посебни процедури за начинот на собирање, обработка и чување на телефонските разговори согласно прописите за заштита на лични податоци.“

Член 3

Образецот бр.4 на овој правилник се менува и гласи:

”

Образец бр. 4

БАРАЊЕ

Јас _____

со МБГ _____ барам _____

(назив на друштвото)

да изврши корекција/ажурирање на следните податоците:

| | |
|-------------------------------------|--|
| Име и презиме* | |
| Адреса на живеење (од лична карта)* | |
| Место на живеење (од лична карта)* | |
| Поштенски код* | |
| Адреса за кореспонденција | |
| Место за кореспонденција | |
| Поштенски код за кореспонденција | |
| Телефон за контакт* | |
| E-mail адреса | |

Полињата означени со * се задолжителни за пополнување

Изјавувам дека податоците наведени во табелата се точни.

Датум и место

Изјавил

Верификувал _____ (Претставник на друштвото)

Контрола на пензиските друштва врши МАПАС, www.mapas.mk, тел.02-3224-229

Член 4

Во член 26 ставот (1) по зборот: „живеење“ се додаваат зборовите: „место на живеење, поштенски код, место за кореспонденција, поштенски код за кореспонденција,“.

Член 5

Овој правилник влегува во сила на денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе започне да се применува 30 дена од денот на објавување.

Бр. 01-1096/8
19 декември 2017 година
Скопје

Совет на експерти
Претседател,
д-р **Булент Дервиши**, с.р.